

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 21 и член 191 став (10) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 16 став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19 и бр.93/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 21 март 2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

1. Со ова решение Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово со седиште на ул. Благоја Тоска бр.2 Тетово се стекнува со статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Градиште“.
2. Податоци за носителот на решението:
 - назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово, со седиште на ул. Благоја Тоска бр.2 Тетово.
3. Податоци за електроцентралата:
 - единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-238,
 - назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ Градиште“,
 - податоци за локација на електроцентралата: КП 1/18,1/19, 1/20, 1/21, 1/22,1/23, 1/24,1/25, 814/1, 814/2, 814/3, 814/4, 814/5, 814/6, 814/7, 814/8, 814/9, 5435/1, 5453/2, 5453/3, 5453/4, 5453/5, 5453/6 и 5453/7, КО Јегуновце и КО Вратница вон град, општина Јегуновце,
 - инсталирана моќност на електроцентралата: 672 kW,
 - планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 4.165.000 kWh.
4. Ова решение престанува да важи на 18 февруари 2042 година.
5. Ова решение да се достави до Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, операторот на пазарот на електрична енергија и операторот на електродистрибутивниот систем.
6. Ова решение влегува во сила седмиот ден од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово, со седиште на ул. Благоја Тоска бр.2 Тетово, согласно Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа (во понатамошниот текст: Правилник), на 17 февруари 2022 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Барање за донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител заведено под архивски број УП1 бр. 08-37/22 и Барање за користење на повластена тарифа на електрична енергија заведено под архивски број УП1 бр. 08-38/22 за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Градиште“, со инсталирана моќност од 672 kW и со локација на КП 1/18,1/19, 1/20, 1/21, 1/22,1/23, 1/24,1/25, 814/1, 814/2, 814/3, 814/4, 814/5, 814/6, 814/7, 814/8, 814/9, 5435/1, 5453/2, 5453/3, 5453/4, 5453/5, 5453/6 и 5453/7, КО Јегуновце и КО Вратница вон град, општина Јегуновце.

Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово е носител на Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за

хидроелектроцентралата „МХЕЦ Градиште“, УП1 бр. 08-52/19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.147/19, 33/21, 4/22).

Врз основа на член 191, став (9) од Законот за енергетика* и член 13 став (1) од Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика на 18 февруари 2022 година побара Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија да издаде потврда за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Градиште“ на Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРѢИ ДОО Тетово.

На 8 март 2022 година Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија издаде Потврда бр. 03-137/2 дека хидроелектроцентралата „МХЕЦ Градиште“ на Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРѢИ ДОО Тетово е изградена и ги исполнува услови и инсталираната моќност утврдени со Уредбата за мерките за поддршка на производството на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.278/19 и бр.236/21).

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест и е прогласена кризна состојба, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика со Решение бр.02-635/1 од 21 март 2022 година, одлучи да се одржи седница по однос на ова решение без одржување на подготвителна седница.

Од доставената документација од страна Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРѢИ ДОО Тетово се утврди дека Барањето за донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител заведено под архивски број УП1 бр. 08-37/22, за „МХЕЦ Градиште“, е комплетно и нема недостатоци и издадената Потврда од Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија е позитивна.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 бр. 08-37/22
21 март 2022 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија
за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски